

20110842070

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 53/11), министерот за здравство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТАПКИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се определува висината на средствата за реализација на активностите и надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за хемикалии, врз основа на реално направените трошоци.

Член 2

Во постапката за издавање на дозволи за вршење на дејност, производство, промет и употреба на хемикалии, надоместоците што треба да ги плати подносителот на барањето се:

1. надоместок за издавање на одобрение за вршење дејност промет и употреба на хемикалии – 500 евра во денарска противвредност;
2. надоместок за обнова на одобрението за вршење дејност промет и употреба на хемикалии – 250 евра во денарска противвредност;
3. надоместок за издавање на одобрение за вршење дејност производство на хемикалии – 1000 евра во денарска противвредност;
4. надоместок за обнова на одобрението за вршење дејност производство на хемикалии – 500 евра во денарска противвредност;
5. надоместок за издавање на известување за промена на стручен кадар – 100 евра во денарска противвредност;
6. надоместок за издавање на дозвола за увоз/транзит на хемикалии – 10 евра во денарска противвредност;
7. надоместок за издавање на одобрение за пренос на одобрението за вршење дејност промет и употреба на хемикалии, на друг носител – 200 евра во денарска противвредност;
8. надоместок за издавање на решение за ставање на нови супстанции и смеси во промет – 500 евра во денарска противвредност;
9. надоместок за обнова на решението за ставање на нови супстанции и смеси во промет – 250 евра во денарска противвредност и
10. надоместок за процена на оправданоста на барањето за употреба на алтернативно хемиско име – 250 евра во денарска противвредност.

II. Надоместоци за издавање на одобренија за ставање на биоцидниот производи во промет и надоместоци за издавање на одобренија за класификација и одбележување на биоцидни производи

Член 3

Во постапката за издавање на одобренија за ставање на биоцидниот производи во промет и во постапката за издавање на одобренија за класификација и одбележување на биоцидни производи надоместоците кои треба да ги плати подносителот на барањето се:

1. надоместок за издавање на одобрение за ставање на биоцидниот производи во промет (домашен производител) – 200 евра во денарска противвредност;
2. надоместок за издавање на одобрение за ставање на биоцидниот производи во промет (странски овластен застапник) – 300 евра во денарска противвредност;
3. надоместок за обнова на одобрение за ставање на биоцидниот производи во промет (домашен производител) – 150 евра во денарска противвредност;
4. надоместок за обнова на одобрение за ставање на биоцидниот производи во промет (странски овластен застапник) – 250 евра во денарска противвредност;
5. надоместок за издавање на одобрение за каласификацијата и одбележувањето согласно хармонизиранитот систем на биоцидниот производ (странски овластен застапник) – 250 евра во денарска противвредност;
6. надоместок за обнова на одобрението за каласификацијата и одбележувањето согласно хармонизиранитот систем на биоцидниот производ (странски овластен застапник) – 250 евра во денарска противвредност;
7. надоместок за издавање на одобрение за каласификацијата и одбележувањето согласно хармонизиранитот систем на биоцидниот производ (домашен производител) – 150 евра во денарска противвредност;
8. надоместок за обнова на одобрението за каласификацијата и одбележувањето согласно хармонизиранитот систем на биоцидниот производ (домашен производител) – 150 евра во денарска противвредност;
9. надоместок за донесување на решение за упис на биоцидниот производ во Привремената листа за доставување на техничко досие – 100 евра во денарска противвредност;
10. надоместок за издавање дозвола за користење на биоциден производ најдолго за период од 120 дена – 200 евра во денарска противвредност;
11. надоместок за издавање дозвола за рекламирање на биоциден производ – 200 евра во денарска противвредност;
12. надоместок за процена на техничкото досие на биоцидниот производ - 150 евра во денарска противвредност и
13. надоместок за издавање на одобрение за пренос на друг носител на биоциден производ на територија на Република Македонија – 100 евра во денарска противвредност.
14. надоместок за издавање на известување за промена на името на производителот на биоцидниот производ – 100 евра во денарска противвредност.

III. Надоместоци за издавање на одобренија за вршење дејност промет и употреба на детергенти

Член 4

Во постапката за издавање на одобренија за вршење дејност промет и употреба на детергенти, надоместоците што треба да ги плати подносителот на барањето се:

1. надоместок за издавање на одобрение за вршење на дејност промет на детергент – 300 евра во денарска противвредност;
2. надоместок за обнова на одобрението за вршење на дејност промет на детергент – 150 евра во денарска противвредност;
3. надоместок за издавање на одобрение за користење на површински активни супстанции (ПАС) во детергенти – 200 евра во денарска противвредност;
4. надоместок за обнова на одобрение за користење на површински активни супстанции (ПАС) во детергенти – 100 евра во денарска противвредност;
5. надоместок за процена на техничкото досие на површинско активните супстанции-100 евра во денарска противвредност и

6. надоместок за издавање на известување за промена на името на производителот детергентот – 100 евра во денарска противвредност

7.

8. надоместок за издавање дозвола за рекламирање на детергентот – 200 евра во денарска противвредност.

IV. Надоместоци за издавање на дозволи за вршење дејност промет и употреба на особено опасни хемикалии

Член 5

Во постапката за издавање на дозволи за вршење дејност промет и употреба на особено опасни хемикалии, надоместоците што треба да ги плати подносителот на барањето се:

1. надоместок за издавање на дозвола за вршење на дејност промет со особено опасни хемикалии и дозвола за употреба на особено опасни хемикалии – 500 евра во денарска противвредност;

2. надоместок за продолжување на дозволата за вршење на дејност промет со особено опасни хемикалии и дозволата за употреба на особено опасни хемикалии – 250 евра во денарска противвредност;

3. надоместок за издавање на известување за промена на стручен кадар – 100 евра во денарска противвредност;

4. надоместок за спроведување на постапка на претходно известување и постапка за добивање на согласност врз основа на претходното известување за увозот и извозот на одредени опасни хемикалии – 100 евра во денарска противвредност;

5. надоместок за стручна проценка на податоците кои ги доставува извозникот заради спроведување на постапката на претходно известување и постапката на добивање на согласност врз основа на претходното известување (PIS постапката) – 100 евра во денарска противвредност и

6. надоместок за вршење проценка на техничкото досие на производи (артикли), за впишување во регистрот на хемикалии - 200 евра во денарска противвредност.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.15-3384/2
22 јуни 2011 година
Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.